



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламиции 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 4 март 1983.

Скопје

Број 7

Год. XXXIX

Претплатата за 1983 година изнесува 1.200 динари. Овој број чини 30 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

73.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА РЕПРОДУКЦИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ

Се прогласува Законот за задолжително здружување на дел од средствата на општествената репродукција за учество во финансирањето на изградбата на електроенергетски објекти,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 25 февруари 1983 година.

Број 08-547

25 февруари 1983 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ангел Чемерски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА РЕПРОДУКЦИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ

Член 1

Со овој закон се утврдува обврска за задолжително здружување на дел од средствата на општествената репродукција за учество во финансирањето на изградбата на електроенергетски објекти, висината на средствата, начинот на нивното користење, начинот и роковите за неговото враќање, како и управувањето со здружените средства.

Член 2

Основните организации на здружениот труд во областа на стопанството, работните организации во кои не се основани основни организации на здружениот труд, земјоделските задруги, основните задружни организации, основните организации на кооперантите, занаетчиските и други задруги, договорните организации на здружениот труд и основните организации на здружениот труд чие седиште се наоѓа во друга социјалистичка република или автономна покраина, за доходот што го остваруваат во делот на организацијата (продавници, дуќани, складови, агенции и други) кои трајно вршат дејност на територијата на Социјалистичка Република Македонија (во натамошниот текст: организации)

задолжително здружуваат дел од средствата на општествената репродукција за учество во финансирањето на изградбата на електроенергетски објекти за производство и пренос на електрична енергија.

Организациите задолжително здружуваат дел од средствата на општествената репродукција за учество во финансирањето на изградбата на електроенергетски објекти за производство и пренос на електрична енергија во висина од 3% на остварениот доход.

Основица за пресметување на износот од став 2 на овој член претставува основницата утврдена според прописите за данокот на доходот на организациите на здружениот труд.

Член 3

Основните организации на здружениот труд за производство и пренос на електрична енергија задолжително здружуваат 85% од средствата на амортизација намалена за износот на пристигнатите отплати по долгорочните кредити.

По исклучок, а врз основа на одлука на Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија, обврската од став 1 на овој член на основните организации на здружениот труд за производство и пренос на електрична енергија може да се намалува за делот на средствата употребени за итни поправки или замена на дел од основните средства што не можат да се обезбедат од средствата на амортизацијата кои им се оставаат на располагање или од средствата за инвестиционо одржување.

Член 4

Средствата здружени според одредбите на овој закон ќе се користат за учество во финансирањето на изградбата на производните и преносните електроенергетски објекти, а според програмата за изградба на електроенергетски објекти што ја донесува Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија во согласност со Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Здружените средства се уплатуваат на посебна сметка на Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија кај Службата на општественото книговодство на Македонија.

Со здружените средства управува Собранието на Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија.

Член 5

Здружените средства, од член 2 став 2 на овој закон ќе се пресметуваат и ќе се уплатуваат како аконтација најдоцна во рок од 20 дена по истекот на рокот за доставување на периодичните пресметки, а конечните пресметки и уплати ќе се вршат најдоцна во рок од 20 дена по истекот на рокот за доставување на завршните сметки за периодот од 1983 до 1989 година.

Член 6

Здружените средства од член 3 на овој закон основните организации на здружениот труд за производство и пренос на електрична енергија ќе ги пресметуваат и ќе ги уплатуваат најдоцна во рок од 20 дена по истекот на рокот за доставување на завршните сметки за периодот од 1983 до 1989 година.

Член 7

Здружените средства од член 2 став 2 на овој закон Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија ќе ги дава на инвеститорот во вид на кредит со каматна стапка од 6% годишно, со рок на враќање од 30 еднакви полугодишни рати.

Здружените средства од член 3 на овој закон ќе се даваат на инвеститорот во вид на кредит со каматна стапка од 3,25% годишно, со рок на враќање од 36 еднакви полугодишни рати.

Каматната стапка од ставовите 1 и 2 на овој член може да се зголеми за манипулативните трошоци на банката.

Каматата во текот на користењето на кредитот ќе се пресметува и ќе се додава на главницата.

Член 8

Здружените средства од член 2 став 2 на овој закон ќе им се враќаат на организациите во 30 еднакви полугодишни анuitети, почнувајќи од 1. 01. 1992 година, со каматна стапка од 6% годишно.

Здружените средства од член 3 на овој закон ќе им се враќаат на основните организации на здружениот труд за производство и пренос на електрична енергија во 36 еднакви полугодишни анuitети, почнувајќи од 1. 01. 1992 година, со каматна стапка од 3,25% годишно.

На здружените средства според овој закон од денот на уплатата до почетокот на нивното враќање ќе се пресметува каматата утврдена во ставовите 1 и 2 од овој член и ќе се додава на главницата.

Здружените средства од ставовите 1 и 2 на овој член ги враќа Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија.

Член 9

Собранието на Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија на почетокот на секоја година му поднесува извештај на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за употребата на здружените средства според овој закон.

Член 10

Контролата на пресметувањето и уплатувањето на здружените средства, според одредбите на овој закон, ја врши Службата на општественото книговодство на Македонија.

Член 11

Средствата на општествената репродукција што се здружени според Законот за здружување на дел од средствата на општествената репродукција за изградба на електроенергетски објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 38/75, 22/78, 20/80 и 18/82) ќе им се враќаат на основните организации на здружениот труд во 15 еднакви годишни анuitети, почнувајќи од 1. 01. 1985 година, со каматна стапка од 5% годишно.

Каматата на издвоените средства од денот на уплатата до денот на нивното ставање во отплата ќе се додава на главницата.

Член 12

Републичкиот секретар за финансии во согласност со претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво поблиску го пропишува начинот на пресметувањето и уплатувањето на средствата од член 2 на овој закон.

Член 13

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за здружување на дел од средствата на општествената репродукција за изградба на електроенергетски објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 38/75, 22/78, 20/80 и 18/82).

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

74.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТАНАТА АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И НА ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА

Се прогласува Законот за намалување на пресметаната амортизација на основните средства на организациите на здружениот труд и на другите корисници на општествените средства,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 25 февруари 1983 година.

Број 08-548
25 февруари 1983 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ;
Ангел Чемерски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

ЗАКОН

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТАНАТА АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И НА ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА

Член 1

Организациите на здружениот труд и другите корисници на општествените средства до крајот на 1985 година можат да ја намалат амортизацијата пресметана според стапките пропишани со Номенклатурата на средствата за амортизација до 50% за следниве основни средства:

1. За магистралните и другите патишта (вклучувајќи ги и улиците и плоштадите во населбите), за придружните објекти на патиштата, за мостовите, надвозниците и подвозниците на патиштата и за тунелите и галериите на патиштата и

2. За градежните објекти и за предметите на опремата за вршење на дејностите што со Одлуката за единствена класификација на дејностите се распоредени во областа 12 — образование, наука, култура и информации, освен издавачката и новинско-издавачката дејност (подгрупа 12.031), радио и телевизија (подгрупа 12.035) и кинематографија (подгрупа 12.036); во областа 13 — здравствена и социјална заштита, освен дејноста на аптеките (13.016).

Член 2

Овој закон се применува и на пресметаната амортизација според завршната сметка за 1982 година.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

75.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ

Се прогласува Законот за обезбедување средства за поттикнување на извозот,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 25 февруари 1983 година.

Број 08-549

25 февруари 1983 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ангел Чемерски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ

Член 1

Заради обезбедување средства за поттикнување на извозот на стоки и услуги (средства за поттикнување на извозот), основните организации на здружениот труд издвојуваат дел од доходот што се остварува со продажба на стоки и вршење на услуги на домашниот пазар, на начин и под условите определени со овој закон.

Член 2

Средствата за поттикнување на извозот ги издвојуваат основните организации на здружениот труд, работните организации со кои не се основани основни организации на здружениот труд, земјоделските и други задруги, договорните организации на здружениот труд, работните заедници што во организациите на здружениот труд вршат определени работи од заеднички интерес за основните организации во нивниот состав, работните заедници што таквите работи ги вршат за земјоделска и друга задруга, деловните заедници, банките, заедниците за осигурување имоти и лица и други финансиски организации и други форми на здружување на трудот и средствата (основна организација и друга самоуправни организација и заедница), кои во Одлуката за единствена класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, број 34/76, 62/77, 72/80 и 77/82), се распоредени во областите од 01 до 11.

Член 3

Средствата за намени од член 1 на овој закон ги издвојуваат и основните организации и другите самоуправни организации и заедници чие седиште се наоѓа во друга социјалистичка република или социјалистичка автономна покраина за доходот што го остваруваат во делот на организацијата, односно заедницата која трајно врши дејност на територијата на Социјалистичка Република Македонија.

Под трајно вршење на дејноста, во смисла на став 1 од овој член, се подразбира вршење на дејноста најмалку 6 месеци, односно 3 месеци, ако дејноста се врши сезонски.

Член 4

Основица за издвојувања на средства за поттикнување на извозот претставува основницата за пресметување на данокот од доход на организациите на здружениот труд, намалена за доходот остварен со извоз на производи и услуги според учеството на извозот во вкупниот приход.

Член 5

Обврзниците од членовите 2 и 3 на овој закон ги пресметуваат и ги издвојуваат средствата за поттикнување на извозот по стапка од 2,5% од основницата утврдена со член 4 од овој закон.

Член 6

Средствата за поттикнување на извозот се уплатуваат на посебна сметка на Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство кај Службата на општественото книговодство.

Средствата од став 1 на овој член ќе се користат според годишна програма за поттикнување на извозот на одделни производи и услуги што ќе ја донесе Собранието на Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство во согласност со Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Поконкретни критериуми и услови за користење на средствата во рамките на програмата утврдува Собранието на Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство.

Член 7

За користењето на средствата за поттикнување на извозот и за реализацијата на програмата од член 6 на овој закон, Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство повремено го известува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство поднесува годишен извештај за користењето на средствата за поттикнување на извозот до Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 8

Пресметаниот износ на средствата за поттикнување на извозот не влегува во основницата за пресметување на даноци, придонеси и на другите обврски од доходот.

Член 9

Во однос на утврдувањето и плаќањето на средствата за поттикнување на извозот, како и на казнените одредби, ќе се применуваат одредбите од Законот за данокот од доход на организациите на здружениот труд.

Член 10

Програмата од член 6, Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство ќе ја донесе до 31 март 1983 година.

Член 11

Републичкиот секретар за финансии, по потреба, ќе донесе поблиски прописи за извршувањето на овој закон.

Член 12

Овој закон ќе се применува до крајот на 1983 година.

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

76.

Врз основа на член 21 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 15/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 25 февруари 1983 година, ја разгледа Одлуката за определување на висината на надоместоците за употреба на јавните патишта што се плаќаат за моторни и приклучни возила и донесе

О Д Л У К А

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за определување на висината на надоместоците за употреба на јавните патишта што се плаќаат за моторни и приклучни возила, што ја донесе Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за патишта на седницата одржана на 16 јуни 1981 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-583
25 февруари 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Соборот на општините,
Сервет Салиу, с. р.

77.

Врз основа на член 117 став 2 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 15/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 25 февруари 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА МАГИСТРАЛНАТА И РЕГИОНАЛНАТА ПАТНА МРЕЖА ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1983 ГОДИНА

Се потврдува Годишната програма за изградба, одржување и реконструкција на магистралната и регионалната патна мрежа во СР Македонија за 1983 година, што ја донесе Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за патишта, на седницата одржана на 28 декември 1982 година со новелираниот текст доставен на Собранието на СРМ на 24 февруари 1983 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-599
25 февруари 1983 година
Скопје

Претседател

на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Соборот на општините,
Сервет Салиу, с. р.

78.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 февруари 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР ЗА ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Универзитетскиот центар за општествени науки во Скопје, поради истек на времето за кое се именуваат:

Кирил Алексовски,
Илија Зафировски,
Раде Гогов,
Димче Димитриевски,
Милутин Николовски,
Емин Иљами,
Дрита Карахасан — Бошкова,
Вера Мициќ и
Мирче Томовски.

За претставници на општествената заедница во Советот на Универзитетскиот центар за општествени науки во Скопје се именуваат:

Борис Алексовски, член на Советот на Републиката,

Перо Андоновски, помошник на Републичкиот општествен правобранител на самоуправувањето,

Реџеп Златку, главен и одговорен уредник на весникот „Флака е влазеримит“,

Лазо Крстевски, член на Претседателството на РК ССРМ,

Доне Николовски, член на Извршниот совет и секретар на Секретаријатот за финансии на Собранието на општина Чаир — Скопје,

Стојмир Поповски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

Миле Стојменовиќ, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, претседател на Културно-просветната заедница на општина Куманово,

Слободанка Тасевска, помошник на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање и

Симо Трипуноски, претседател на Општинскиот комитет на СКМ — Тетово.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-568
25 февруари 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

79.

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за заштита на националните паркови („Службен весник на СРМ“ бр. 33/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 февруари 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА ЗАШТИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВИ

И

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во органот на управување на ОЗТ Национален парк „Пелистер“ — Битола, поради истек на времето за кое се именуваат:

Дуле Михајло,
Трајан Пецалевски и
Трајан Гошевски.

За претставници на општествената заедница во органот на управување на ОЗТ Национален парк „Пелистер“ — Битола се именуваат:

Павле Георгиевски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,
Радуле Костовски, републички советник во Извршниот совет на Собранието на СРМ и
Живко Магдевски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ.

II

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во органот на управување на ОЗТ Национален парк „Маврово“ — Маврови Анови, поради истек на времето за кое се именуваат:

д-р Мифтар Курти,
инж. Јово Апостолски и
д-р Митко Панов.

За претставници на општествената заедница во органот на управување на ОЗТ Национален парк „Маврово“ — Маврови Анови се именуваат:

Александар Груевски, член на Советот на Републиката,
Момчило Мицковски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и
Садик Садику, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на општина Гостивар.

III

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во органот на управување на ОЗТ Национален парк „Галичица“ — Охрид, поради истек на времето за кое се именуваат:

д-р Слободан Поповски,
Горги Стојановски и
м-р Милчо Точко.

За претставници на општествената заедница во органот на управување на ОЗТ Национален парк „Галичица“ — Охрид се именуваат:

Лилјана Мишева, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, професор во ЦОУ „Братство-единство“ — Охрид,

Димче Талески, началник на Општ. штаб за ТО — Струга и

Трајан Марковски, извршен секретар на Претседателството на ОК на СКМ — Охрид, на работа во СОК — Охрид.

IV

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во органот на управување на ОЗТ Национални паркови и ловишта во Скопје, поради истек на времето за кое се именуваат:

Павле Игновски,
Ристо Групче и
инж. Југослав Тодоровски.

За претставници на општествената заедница во органот на управување на ОЗТ Национални паркови и ловишта во Скопје се именуваат:

Миле Новаковски, помошник на републичкиот секретар за внатрешни работи,
Ванчо Цветковски, член на Советот на Републиката и

Блашко Јаневски, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-569

25 јануари 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

80.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 февруари 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО ПРИЛЕП

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Економскиот факултет во Прилеп, поради истек на времето за кое се именуваат:

Илија Неловски,
Васко Павловски и
Тоде Аврамовски.

За претставници на Општествената заедница во Советот на Економскиот факултет во Прилеп се именуваат:

Орде Јакоски, член на Извршниот совет на Собранието на општина Прилеп,
Кочо Маџановски, секретар на ОК на СКМ — Крушево и
Спиро Магдевски, член на Извршниот совет на Собранието на општина Битола.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-570

25 февруари 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

81.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 февруари 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РО ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ НАУКИ — СКОПЈЕ

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на РО Факултет за правни и политички науки — Скопје поради истек на времето за кое е именуван

Томе Георгиевски.

За претставник на општествената заедница во Советот на РО Факултет за правни и политички науки — Скопје се именува

Јездимир Богдански, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-571

25 февруари 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

82.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 февруари 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Работната организација Шумарски факултет во Скопје, поради истек на времето за кое се изменувани:

инж. Живко Минчев,
инж. Стево Лазаревски,
инж. Бранко Станковски,
инж. Бранислав Таневски и
Живко Стефановски.

За претставници на општествената заедница во Советот на Работната организација Шумарски факултет во Скопје се именуваат:

Јордан Јанев, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, раководител на

ООЗТ „Црвени Брегови“ при ЗИК „Повардарие“ — Непотино,

Панче Карталов, советник во Здружениот сојуз на Македонија,

Бошко Костовски, дипл. инж., на работа во Стопанската комора на Македонија,

Благоја Сотировски, дипл. шумарски инженер, на работа во ООЗТ „Паркови и зеленило“ — Скопје,

Панче Спировски, дипл. шумарски инженер, на работа во ООЗТ „Треска“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-572

25 февруари 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

83.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 февруари 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ДРАМСКА УМЕТНОСТ ВО СКОПЈЕ

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Собирот на работните луѓе на факултетот за драмска уметност во Скопје, поради истек на времето за кое е именуван

Горан Стефановски.

За претставник на општествената заедница во Собирот на работните луѓе на Факултетот за драмска уметност во Скопје се именува

Иван Тошевски, републички советник во Извршниот совет на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-573

25 февруари 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

84.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 февруари 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на индивидуален рабоводен орган на ООЗТ Клиника за гинекологија и акушерство при Медицинскиот факултет во Скопје се именуваат:

Др. Карахасан-Бошковска, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и

Момчило Апостолов, заменик на секретарот на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-574

25 февруари 1983 година
Скопје

Претседател

на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател

на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател

на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

85.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 февруари 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА — СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во Конкурсната комисија за избор на директор на ООЗТ Институт за заштита на растенијата — Скопје се именуваат:

Цветко Теофиловски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ и

Михаил Пехчевски, заменик на главниот републички инспектор за земјоделство и шумарство.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-575

25 февруари 1983 година
Скопје

Претседател

на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател

на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател

на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

86.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 февруари 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во Конкурсната комисија за изготвување предлог за избор на индивидуален рабоводен орган на ООЗТ Клиника за гастроентерохепатологија при Медицинскиот факултет во Скопје се именуваат:

Димитар Јосифовски, претседател на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија на општина „Центар“ — Скопје и

Миле Јакоски, директор на Вишата школа за социјални работници — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-576

25 февруари 1983 година
Скопје

Претседател

на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател

на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател

на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

87.

Врз основа на член 58 од Законот за системите за врски, за радиосообраќај и поштенски, телеграфски сообраќај („Службен весник на СРМ“ бр. 14/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 февруари 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПТТ СООБРАЌАЈ „СКОПЈЕ“ — СКОПЈЕ

Собранието на Социјалистичка Република Македонија дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на Работната организација за ПТТ сообраќај „Скопје“ — Скопје, донесена на 30 декември 1982 година, со која за генерален директор на Работната организација за ПТТ сообраќај „Скопје“ — Скопје е именуван

Радослав Вељановски, генерален директор на Работната организација за ПТТ сообраќај „Скопје“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-577

25 февруари 1983 година
Скопје

Претседател

на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател

на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател

на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

88.

Врз основа на член 28, а во врска со член 39 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во Собранијата на општествено-политичките и самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 41/81) и заклучокот на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБАНИЕТО НА СРМ ОД СОБАНИЕТА НА ОПШТИНАТА „ЦЕНТАР“ — СКОПЈЕ И ОПШТИНАТА ПРИЛЕП

I

Се распишуваат дополнителни избори за избор на два делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија од делегатските изборни единици на собранијата на општините „Центар“ — Скопје и Прилеп, согласно одлуката за определување на бројот на делегатите што се делегираат во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 4/82).

II

Дополнителните избори за избор на делегати во Соборот на здружениот труд во собранијата на општина „Центар“ — Скопје и Прилеп, ќе се одржат и тоа:

— во Собранието на општината Прилеп, на 13 април 1983 година

— во Собранието на општината „Центар“, Скопје на 27 април 1983 година.

Дополнителните избори да се извршат според нова листа на кандидати.

III

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а прописаните рокови за изборните дејствија почнуваат да течат од 14 март 1983 година.

IV

За спроведување на ова решение се грижи Републичката и општинските изборни комисији.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 20-2

1 март 1983 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

89.

Врз основа на член 393, точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 2, 4 и 4-а од Уредбата за ограничување на прометот на моторен бензин и дизел-гориво („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/82 и 75/82), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЛИЧИНИТЕ НА МОТОРЕН БЕНЗИН И ДИЗЕЛ ГОРИВО ЗА ПАТНИЧКИТЕ ВОЗИЛА, ТРАКТОРИТЕ И МАШИНИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА БОНОВИ

Член 1

Во Уредбата за определување на количините на моторен бензин и дизел-гориво за патнички возила, тракторите и машините врз основа на бонови („Службен весник на СРМ“ бр. 49/82) во член 1, став 2, ред 1, во потточките под:

— „6“ зборовите „од 1 март до 31 октомври“ се заменуваат со зборовите „од 1 февруари до 31 декември“;

— „1“ зборовите „20 литри по машина“ се заменуваат со зборовите „25 литри на 1 хектар жетвена површина“.

Член 2

Во член 2, став 1, точка 1, во потточките под:

— „6“ зборовите „од 1 март до 31 октомври“ се заменуваат со зборовите „од 1 февруари до 31 декември“;

— „1“ зборот „и“ во првиот ред се заменува со зборот „или“ и зборовите „30 литри по машина“ се заменуваат со зборовите „25 литри на 1 хектар жетвена површина“.

Во точка 2, потточка а) бројот „10“ се заменува со „20“.

Член 3

По член 2 се додава нов член, кој гласи:

„Член 2-а

На сопствениците на трактори кои се регистрирани за вршење на јавен превоз на стока се определува бензин или дизел гориво во количини од 150 литри за едно возило за едномесечна потрошувачка.

Боновите на корисниците од став 1 на овој член ги издава општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи врз основа на одобрението за вршење јавен превоз на стока“.

Член 4

Во член 6, став 1 зборовите „и член 4“ се бришат.

Член 5

Во член 6 се додава нов член кој гласи:

„Член 6-а

Боновите на корисниците од членот 4 на оваа уредба ги издава општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи врз основа на предлог на здравствената организација“.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а се применува од 1 март 1983 година.

Бр. 23-410/1
24 февруари 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

90.

Врз основа на член 39 од Законот за системот на финансирање на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77) и член 7 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр. 50/82), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Во Републичкиот буџет за 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр. 50/82), во раздел 62 — Средства за финансирање на потребите на други општествено-политички заедници се вршат следниве изменувања:

— позиција 569, konto 440 — придонес на Републиката за Буџетот на федерацијата износот „5.373.000.000“ на двете места се заменува со износот „5.369.500.000“;

— позиција 578, konto 445 — Кратово износот „18.833.000“ се заменува со износот „22.333.000“; и износот на групата „329.468.000“ се заменува со износот „332.968.000“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-409/1

24 февруари 1983 година

Скопје

Полпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

91.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основните на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 22 декември 1982 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 15 и 27 од Правилникот за издвојување, распоредување и користење на средствата за заедничка потрошувачка, донесен од работниците во Основната организација на здружениот труд „Орел“ во Радовиш, во состав на Работната организација „Балканшпед“, со референдум на 30 март 1981 година и Табеларниот преглед кој е составен дел на Правилникот за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи донесен со референдум на 30 март 1981 година, во делот во кој е извршено вреднување на работите и работните задачи на возачите на леки коли.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Орел“ во Радовиш, на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 168/82 од 5 ноември 1982 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актите означени во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што основано се постави прашањето за согласноста на оспорените членови 15 и 27 со уставното начело на еднаквост, како и за нивната спротивност со член 173 став 1 и 3 од Законот за здружениот труд и за согласноста на оспорениот табеларен преглед со уставното начело на распределба според трудот.

4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот член 27 од Правилникот за распределба на средствата за заедничка потрошувачка е предвидено дека кредит за решавање на станбеното прашање може да добие работник кој има вкупен и непрекинат работен стаж најмалку три години. Понатаму, Судот утврди дека во член 15 од овој правилник е предвидено право на стан да имаат работниците кои се постојано вработени во основната организација и тоа под услов да имаат најмалку три години работен стаж, со што работниците кои немаат три години работен стаж се ставаат во нееднаква положба со другите работници.

Според член 173 став 1 и 3 од Законот за здружениот труд, работникот кој засновал работен однос правата, обврските и одговорностите што ги има во работниот однос ги остварува од денот кога започнал да работи. Согласно, пак, дел II став 3 алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија, неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот ја сочинува, покрај другото, и еднаквоста на правата должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста.

Од изнесените уставни начела и законски одредби произлегува дека работникот од денот на засновањето на работниот однос во организацијата на здружениот труд се стекнува со сите права кои му следуваат по основ на работа па и со правото да учествува во распределбата на средствата за заедничка потрошувачка. Со оглед на тоа, предвидувањето работникот да има определено работно

искуство како услов за стекнување на право за учество во распределбата на средствата за решавање на станбените потреби (станови и станбени кредити), доведува до нееднаквост на работниците во остварувањето на нивните права.

На основа изнесеното Судот оцени дека оспорените членови 15 и 27 од означениот правилник не се во согласност со уставното начело на еднаквост, како и дека се во спротивност со член 173 став 1 и 3 од Законот за здружениот труд.

5. Разгледувајќи го оспорениот табеларен преглед, Судот утврди дека во него се предвидени две работни места за возачи на леки коли со различен број на бодови. Во правилникот за организација на работата и систематизација на работните задачи исто така се предвидени две работни места за возачи на лека кола. Притоа, за едноното работно место се бара работникот да е висококвалификуван возач, а за другото квалификуван возач. За овие работи и работни задачи е утврден потполно ист опис и попис.

Согласно член 129 став 3 од Законот за здружениот труд, придонесот на работникот во работата се утврдува зависно од квантитетот и квалитетот на работата земајќи го предвид особено обемот и сложеноста на работата, квалитетот на остварените резултати на трудот, успешноста во користењето на средствата на трудот, остварените заштеди во работата, користењето на работното време, одговорноста во работата и условите под кои работи работникот.

Со оглед на тоа што возачите на леки коли е предвидено да вршат потполно исти работи и работни задачи, а различното вреднување не е резултат на различниот обем и сложеност на овие работи и работни задачи, ниту пак на различните услови за работа, Судот утврди дека оспорениот дел од табеларниот преглед не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот изразено во член 22 од Уставот на СР Македонија, како и дека е во спротивност со член 129 став 3 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точка 1 на оваа одлука.

У. бр. 168/82

22 декември 1982 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

92.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки по јавната расправа, на седницата одржана на 10 февруари 1983 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ Одлуката за дополнување на Правилникот за утврдување на работите и работните задачи бр. 03-823 и Одлуката за изменување и дополнување на Правилникот за методологија и вреднување на работите и работните задачи бр. 03-823, донесени од Работничкиот совет на Печатницата „Просвета“ во Куманово на седницата одржана на 28 мај 1980 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Печатницата „Просвета“ во Куманово на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одлуките означени во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нивната уставност и законитост.

4. На јавната расправа Судот утврди дека со првооспорената одлука во делот Б — комерцијална служба е додадена нова точка 14, со која се предвидени работи и работни задачи на надворешен аквизитер-набавувач на работа (патник), даден е описот на овие работи и работни задачи и се предвидени условите за нивното вршење.

Во член 179 од Законот за здружениот труд е предвидена обврска работниците во основната организација на здружениот труд со самоуправен општ акт, со кој се уредува работниот однос, да ги уредат условите што работникот треба да ги исполнува за вршење на определени работи односно работни задачи што во основната организација се вршат според нејзината дејност и природа, технологија и други услови на трудот.

Од означена законска одредба произлегува дека е неотуѓиво право на работниците во основната организација на здружениот труд да ги уредуваат работите и работните задачи во основната организација и условите за нивното извршување. Меѓутоа, доколку во статутот или во самоуправната спогодба за здружување на трудот на работниците во основната организација, во одредбите во кои се утврдени основите на општествено-економските односи, работниците предвидат овластување ова право да може да го врши и работничкиот совет на основната организација на здружениот труд, тогаш, самоуправниот општ акт, со кој се уредуваат работите и работните задачи на работниците и условите за нивното вршење, може да го донесува и работничкиот совет на основната организација.

Со оглед на тоа што првооспорената одлука, работничкиот совет ја донел без овластување во статутот односно во самоуправната спогодба за здружување на трудот на работниците во печатницата, Судот утврди дека одлуката ја донел ненадлежен орган и поради тоа таа е во спротивност со член 179 од Законот за здружениот труд.

Со второоспорената одлука е извршено зголемување односно намалување на вкупниот број на бодовите и на бројот на бодовите по час, односно е намален процентот на провизијата за работи и работни задачи на определени работници без утврдени основи и мерила за тоа намалување односно зголемување.

Според член 23 од Уставот на СР Македонија и член 127 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација на здружениот труд се должни да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, додека според член 463 од истиот закон работниците во основната организација со референдум одлучуваат за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи.

Со оглед на тоа што второоспорената одлука ја донел работничкиот совет, а не работниците на печатницата со референдум, и што зголемувањето односно намалувањето на вкупниот број на бодовите и на бројот на бодовите по час, односно намалувањето на процентот на провизијата за определени задачи е извршено без утврдени основи и мерила, Судот утврди дека тоа не е во согласност со член 23 од Уставот на СР Македонија и дека е во спротивност со членовите 127 и 463 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 210/81
10 февруари 1983 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија
Гога Николовски, с. р.

93.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 29 декември 1982 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на здружениот труд во Скопје за оценување уставноста и законитоста на член 15 точка 1-1 точка 13 и точка 4 од Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците, донесен од работниците во Шумарскиот факултет во Скопје со референдум одржан на 24 декември 1979 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Шумарскиот факултет во Скопје на начин определен за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје поднесе предлог до Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на одредбите од актот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот неосновано се врши вреднување на квалитетот на станот на потстанар, затоа што тој може пред распределбата на становите да се пресели во друг стан во кој условите за живеење се полоши и врз основа на тоа да добие поголем број бодови, наспроти друг работник, кој е потстанар, а не постапил така. Понатаму, во предлогот се наведува дека во членот 15 точка 4 од правилникот, во врска со утврдените мерила, неправилно е утврден различен број бодови во зависност од возраста и полот на децата, затоа што потребите за станбено живеење со ништо не се намалуваат нити зголемуваат ако детето е помладо од 10 години, односно постаро од 10 години, уште помалку има врска со прашањето дали се работи за деца од ист или од различен пол.

4. На седницата Судот утврди дека во член 15 од оспорениот правилник е предвидено дека во основниот степен на станбена загрозеност се содржани квалитетот на станот, станбената површина по член на семејно домаќинство и правниот карактер на станбениот однос и по секој од овие основи се добива одреден број бодови, така во зависност од квалитетот на станот се добива одреден број бодови. Понатаму, во зависност од правниот карактер на станбениот однос се добиваат одреден број бодови при што потстанарот добива 40 бода. Од тоа произлегува дека се вреднува квалитетот на станот на потстанарот. Исто така, Судот утврди дека според бројот на семејното домаќинство, брачната состојба и сродството се добива определен број бодови, при што е различен бројот на бодовите во зависност од тоа дали е брачна двојка без деца, или со деца до 10 години, или, пак, со деца над 10 години, како и од тоа дали се децата од ист или различен пол.

Согласно уставното начело на солидарност и заемност на секој спрема сите и на сите спрема секое изразено во дел II став 3, алинеја 6 од Основните начела на Уставот на СР Македонија, како и согласно член 42 став 1 од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 37/77) и член 463 став 1 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација со општ акт ќе го утврдат начинот, условите и редот на првенството по кој ќе се добива на користење стан во општествена сопственост.

Од наведеното уставно начело и од изнесените законски одредби произлегува дека е самоуправно право на работниците во организациите на здружениот труд, да предвидат такви основи и мерила за утврдување редот на првенство на доделување на користење на стан во општествена сопственост со кои пред се ќе се оствари уставното начело на заемност и солидарност во задоволувањето на стан-

бените потреби на работниците. Со тоа што во конкретниот случај е утврден различен број бодови за квалитетот на станот на работникот (потстанар) и со тоа што е утврден различен број бодови во зависност од возраста, полот и бројот на децата, Судот утврди дека не се повредува уставното начело на заемност и солидарност.

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 213/82

29 декември 1982 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија
Гога Николовски, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за изменување и дополнување на Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ број 50/82), се поткраднале грешки, поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

1. Во член 11, се додава став 3 кој гласи: „Точката 3 се брише“.

2. Во член 14, ред четврти пред зборовите „по правило“ треба да стои „и“.

3. Во член 28, ред први, наместо бројот „1“ пред запирката треба да стои бројот „2“.

4. Во член 34, став 2, наместо „став 4“ треба да стои „став 5“.

5. Во член 37, став 1 ред втори по зборот „води“ треба да стои запирка.

Број 13-598

4 март 1983 година

Скопје

Од Законодавно-правната комисија
на Собранието на СРМ

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА

100.

Врз основа на членовите 95 и 99 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 15/80), Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за патишта, на седницата одржана на 16. VI. 1981 година, донесе

ОДЛУКА*

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ШТО СЕ ПЛАКААТ ЗА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА

1) За моторни и приклучни возила се плаќа надоместок за употреба на јавните патишта (во натамошниот текст: патарина) за периодот од 12 месеци и тоа:

1. За товарни возила:

а) за товарни возила (камиони и камионети), за специјални товарни возила и комбинирани возила (комби) наменети за превоз на определени товари, според носивоста и тоа:

— со носивост до 3 тони — 1.337 динари за секој тон носивост;

— со носивост над 3 до 8 тони — 4.000 динари + 1.800 динари за секој тон носивост над 3 тони;

— со носивост над 8—10 тони — 13.000 динари + 1.940 динари за секој тон носивост над 8 тони;

— со носивост над 10 тони 16.875 динари + 2.250 динари за секој тон носивост над 10 тони.

Ако носивоста на товарното возило не е изразена во цели тони, патарината се плаќа за носивост до половина тон — во висина до 50% од износот определен за еден тон, а за носивост над половина тон до полн тон — во износ определен за цел тон.

б) за товарни трицикли со носивост до 400 кг. како за мотоциклите наведени во оваа точка под 9 според работната зафатнина на моторот, а за товарните трицикли со носивост над 400 кг. + 150 динари.

* Одлуката за давање согласност на оваа одлука, донесена од Собранието на СРМ на 25. II. 1983 година, објавена е во „Службен весник на СРМ“ бр. 7/83.

2. За автобуси, комбибуси и комбинирани возила (комби) за превоз на патници 150 динари за секое патничко седиште;

3. За работни возила без оглед на носивоста и тежината — 375 динари за секое возило;

4. За приклучни возила:

а) За товарни приколки и за специјални товарни приколки, наменети за превоз на определени товари според носивоста и тоа:

— со носивост до 3 тони — 700 динари за секој тон носивост,

— со носивост над 3 до 8 тони — 2.100 динари + 987 динари за секој тон носивост над 3 тони,

— со носивост над 8 до 10 тони — 7.037 динари + 1.150 динари,

— со носивост над 10 тони — 9.937 динари + 1.462 за секој тон носивост — над 10 тони.

Ако носивоста на товарната приколка не е изразена во цели тони, патарината се плаќа за носивост до половина тон — во висина до 50% од износот определен за еден тон, а за носивост над половина тон — во износ определен за цел тон.

б) За патнички автобуси и приколки — 225 динари за секое патничко седиште.

в) За работни приколки — 225 динари за секоја приколка, без оглед на тежината.

5. За влечни возила

а) за трактори динари

— до 18 kW (25 KS) 275

— над 18 kW (25—40 KS) 410

— над 29—46 kW (40—65 KS) 550

— над 46 kW (над 65 KS) 680

б) За теглачи со полуприколка до 10 тони носивост како за товарни возила наведени во оваа точка под 1 според носивоста на приколката, а за секој тон носивост на полуприколката над 10 тони по 1.925 динари.

Ако се регистрира само теглач, не се плаќа надоместок за употреба на јавните патишта.

6. За специјални возила за превоз на определени лица — 375 динари за секое возило.

7. За патнички возила според зафатнината на моторот и тоа:

— до 900 см³ динари

— над 900 до 1350 см³ 315

— над 1350 до 1800 см³ 470

— над 1800 до 2500 см³ 690

— над 2500 до 3150 см³ 1.000

— над 3150 см³ 1.500

— над 3150 см³ 2.160

8. Патничките возила од точка 7 кои се преуредени за погон на плин, освен патарината од оваа точка плаќаат годишно и додатен надоместок во висина од 1.250 динари, а такси-возилата 2.800 динари.

9. За мотоцикли според работната зафатнина на моторот и тоа:

— до 125 см ³	100 динари
— над 125 до 250 см ³	145 „
— над 250 до 500 см ³	180 „
— над 500 до 1000 см ³	220 „
— над 1000 см ³	260 „

2) Имателите на моторни возила плаќаат надоместок пред поднесување на барањето за регистрација односно за продолжување на регистрацијата на возилото и тоа во еднократен износ однапред за 12 месеци, опфаќајќи го и месецот во кој се врши регистрација односно продолжувањето на регистрацијата.

По исклучок, автотранспортните организации на здружениот труд можат надоместокот да го плаќаат во рати, секои три месеци однапред, во износ од една четвртина на тој надоместок.

Органот на управата надлежен за внатрешни работи може да изврши регистрација на патничко моторно возило ако имателот на возилото поднесе потврда за платениот надоместок односно потврда за платена прва рата на надоместокот за автотранспортните организации.

3) Имателот на моторното возило што привремено го регистрира своето возило за време покусо од 12 месеци плаќа сразмерен дел на надоместокот за тој временски период.

4) Ако имателот на моторно или приклучно возило, возилото го одјави пред истекот на времето за кое платил патарина, може во рок од 3 месеци по одјавувањето кај општинскиот орган на управата надлежен за финансии да бара враќање на платената патарина за сите преостанати цели месеци.

5) За отуѓено моторно возило или приклучно возило, за кое е платена патарина по точка 1 на оваа одлука, новиот имател за тоа време не треба да плаќа патарина.

6) Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на висината на надоместоците за користење на јавните патишта што се плаќа на моторни и приклучни возила („Службен весник на СРМ“ бр. 38/80).

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08/1-2985/2

30 декември 1982 година

Скопје

Претседател,
Саве Гацевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — ДЕБАР

101.

Врз основа на член 13 од Законот на СИЗ за образование („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78), Самоуправната спогодба за основање на ОСИЗ за образование и наука — Дебар, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 21. II. 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос, од личен доход од земјоделска дејност и од личен доход од вршење на самостојна стопанска и нестопанска дејност.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на ОСИЗ за образование и наука изнесуваат:

- придонес од личен доход на вработените во стопанство и нестопанство, освен воспитно-образовните организации од основното и средното насочено образование, по стапка од 5%;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 2%;
- придонес од личен доход од вршење на самостојна стопанска и нестопанска дејност, по стапка од 6%.

Член 3

Придонесот од личен доход од работен однос на воспитно-образовните организации од основното и средното насочено образование ќе се плаќа по стапка од 2,5%.

Член 4

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот од личен доход од работен однос ќе се врши на бруто износ.

Член 5

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување стапки на придонеси, бр. 0102 од 13. III. 1979 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1. I. 1983 година и ќе се објави во „Службен гласник на општината Дебар“.

Бр. 05-34/2

21 февруари 1983 година

Дебар

Претседател,
Љулзим Муладаути, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ДЕЛЧЕВО

102.

Врз основа на член 14 став 1 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита — Делчево, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 16. XII. 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАПКА НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ДЕЛЧЕВО за 1983 ГОДИНА

Член 1

Висината на пресметковната стапка на ОСИЗ за социјална заштита за 1983 година изнесува:

- 0,38% од остварениот доход на стопанството на општината Делчево;
- 0,40% од личните доходи на вработените во општествените дејности на територијата на општина Делчево;
- 0,35% од личен доход за вршење на стопанска и нестопанска дејност и
- 0,10% од вршење на земјоделска дејност.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1983 година.

Бр. 02-84/5

16 декември 1982 година

Делчево

Претседател,
Г. Пашалиски, с. р.

Ојласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води граѓански спор за плаќање издршка по тужбата на тужителот Минире Исени од с. Каменјане, против тужениот Ибрахим Исени од с. Каменјане, а сега на привремена работа во Швајцарија со непозната адреса. Вредност на спорот 24.000 динари.

Бидејќи тужениот Ибрахим Исени од с. Каменјане се наоѓа во странство со непозната адреса, се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да одреди свој полномошник или да се јави лично во судот. Доколку во определениот рок не се јави ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1380/82.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Општинскиот суд во Гостивар го повикува лицето Велиу Адил од с. Градец — Гостиварско кој наводно умрел од природна смрт во месец декември 1943 година во с. Градец, во рок од еден месец од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави на овој суд, во колку е жив. Истовремено судот ги повикува сите лица кои знаат за неговиот живот тоа да го соопштат на судот. По истекот на рокот од еден месец судот ќе утврди дека ова лице е умрено, доколку не се јави на огласот.

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 845/82.

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје се решило Фи. бр. 1098 од 16. XI. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-921-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Училишниот центар за средно образование „Гоце Делчев“, Ц. О. — Валандово со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Ѓорѓиев Михаил, директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Дончев Борис, в. д. директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1098/82. (450)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1131 од 25. XI. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-1196-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделскиот факултет, О. Сол. О. со ООЗТ-Скопје, булевар „Југославија“ бб со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Тома Ангеловски, в. д. декан, а се запишува како нов застапник д-р инж. Јордан Шокаровски, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1131/82. (451)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1163 од 13. XII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-222-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Глигор Прличев“, Ц. О. нас. Железарница — Скопје со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Славковиќ Анка директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Домлевски Александар, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1163/82. (452)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 943 од 26. X. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-107-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на Предучилишната установа „Братство единство“, Ц. О. — Скопје, ул. „Цветан Димов“ бр. 49 со следните податоци: Фирмата на Предучилишната установа „Братство Единство“, Ц. О. — Скопје, ул. „Цветан Димов“ бр. 49 се менува, така што во иднина ќе гласи: Работна организација за згрижување и воспитание „Братство единство“, Ц. О. — Скопје, ул. „Цветан Димов“ бр. 49.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 943/82. (453)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 126 од 5. VII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-141-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластените лица за застапување на РО Здравствен дом со ц. о. — Берово со следните податоци: Правото за застапување на досегашниот индивидуален работоводен орган Кирил Николов престанува, а за вршител на должноста индивидуален работоводен орган на организацијата е именуван д-р Методи Чучурски, кој со неограничени овластувањата ќе ја застапува организацијата.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на Здравствениот дом со ц. о. — Берово, бр. 02-80/15 од 26. VI. 1982 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 126/32. (454)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 139 од 27. VII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-447-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Берово со следните податоци: Му престанува правото за застапување на Пачемски Петар, досегашен потписник на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита од Берово, а за секретар на Заедницата е именуван Ралповски Петар кој со неограничени овластувања ќе ја застапува Заедницата.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на решението на Собранието на ОСИЗ за социјална заштита — Берово, бр. 38/1 од 16. VII. 1982 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 139/82. (455)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 140 од 27. VII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-448-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Берово со следните податоци: Му престанува правото за застапување на Пачемски Петар, досегашен потписник на ОСИЗ за општествена заштита на децата од Берово, а за секретар е именуван Ралповски Петар, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува ОСИЗ.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на решението на Собранието на Заедницата — Берово, бр. 76/1 од 16. VII. 1982 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 140/82. (456)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 144 од 29. VI. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-117-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Централното училиште „Дедо Ило Малешевски“ — Берово со следните податоци: Му престанува правото за застапување на Јован Репеповски, досегашен директор на ЦОУ „Дедо Ило Малешевски“ од Берово, бр. 0202-95 од 29. VI. 1982

Чибаноски Јован, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува организацијата.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ЦОУ „Дедо Ило Малешевски од Берово, бр. 0202-95 од 29. VI. 1982 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 144/82. (457)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 174 од 20. X. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-118-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Центарот за средно насочено образование „Ацо Русковски“, Ц. О. — Берово со следните податоци: Му престанува правото за застапување на Иван Бошначки, досегашен директор на Центарот, а за в. д. директор е именувана Зографска Вера, која со неограничени овластувања ќе ја застапува организацијата.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на решението на Собранието на општината Берово, бр. 02-2258/1 од 5. X. 1982 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 174/82. (458)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 143 од 29. VII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-452-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Општинската самоуправни интересна заедница за физичка култура, Ц. О. — Берово со следните податоци: Му престанува правото за застапување на Киро Соколовски, досегашен потписник на Заедницата, а за секретар на Заедницата е именуван Ролевски Бранко, кој ќе ја застапува со неограничени овластувања.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на ОСИЗ за физичка култура — Берово, бр. 0101-33 од 16. VII. 1982 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 143/82. (459)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 141 од 29. VII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-445-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Општинската самоуправни интересна заедница за образование и наука, Ц. О. — Берово со следните податоци: Му престанува правото за застапување на Стојан Бубевски, досегашен секретар на заедницата, а за секретар е именуван Бранко Ролевски, кој ќе ја застапува ОСИЗ за образование и наука Ц. О. — Берово, со неограничени овластувања. Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на ОСИЗ за образование и наука — Берово, бр. 02-63/1 од 16. VII. 1982 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 141/82. (460)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 170 од 20. IX. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-450-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Самоуправната интересна заедница на станувањето, Ц. О. — Берово со следните податоци: Му престанува правото за застапување на Васил Брашнарски, досегашен секретар на Самоуправната интересна заедница на станувањето, Ц. О. од Берово, а за секретар е именуван Кафециски Љупчо, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува СИЗ на станувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на решението на Собранието на ОСИЗС — Берово, бр. 0203-67/1 од 23. VII. 1982 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 180/82. (461)

КОНКУРСИ

Советот на ООЗТ — Детска пневно-фтизиологија при Градската општа болница „Моша Пијаде“ — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

За пополнување на работите и работните задачи и тоа:

1. еден лекар специјалист оториноларингологот со неполно работно време од 2 часа неделно.

Услови:

Кандидатите да се лекари специјалисти оториноларинголози со 2 години специјалистички стаж.

Со пријавите за конкурирање да достават: уверение за положен специјалистички испит, согласност од Советот на ООЗТ каде што е вработен со полно работно време, согласност од органот на управата надлежен за работите на трудот на општината и изјава дека не работи во друга организација или орган со неполно работно време.

Некомплетираните пријави нема да бидат земени предвид при разгледувањето од Комисијата за работни односи.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Советот на ООЗТ Технолошки факултет — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

За избор на наставници и асистенти:

1. избор на еден наставник, во сите звања, по предметот „Теоретски основи на текстил“;

2. еден асистент во областа на хемиското инженерство.

Услови:

Покрај општите услови пропишани со Законот за здружен труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и условите од Законот за високото образование на СРМ и од Правилникот за избор и реизбор на наставници и асистенти при факултетот.

Своите пријави кандидатите можат да ги поднесуваат секој работен ден во архивата на факултетот или преку пошта и кон пријавата должни се да приложат список на стручните трудови и по еден примерок од самите трудови.

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на објавувањето.

Советот на Институтот за тутун — Прилеп

распишува

К О Н К У Р С

За избор и реизбор на научни и стручни работници

1. Реизбор на еден виш стручен соработник во Одделението за селекција со семејпроизводство или избор во звањето стручен советник.

2. Реизбор во звањето научен соработник во Одделението за селекција со семејпроизводство или избор во звањето научен соработник.

3. Реизбор на еден асистент во Одделението за агротехника или избор во звањето научен соработник.

4. Реизбор во звањето помлад асистент во Одделението за технологија, ферментација и фабрикација или избор во звањето асистент.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за организација на научните дејности и Статутот на Институтот за тутун — Прилеп.

Кон пријавата кандидатите да приложат: диплома за завршен факултет, потврда за завршени постдипломски студии или одбрана на докторска дисертација, куса биографија и список на научни трудови.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Пријавите со потребните документи се доставуваат до Институтот за тутун — Прилеп.

Советот на Основното училиште „Ристе Ристески“ — с. Долно Косоврасти — Дебарско, врз основа на член 68 од Статутот на училиштето,

распишува КОНКУРС

За именување на индивидуален работоводен орган-директор на Училиштето

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

— да има завршено филозофски факултет или педагошка академија — група одделенска настава или друга група на македонски наставен јазик;

— да има над 5 (пет) години работно искуство во струката;

— да поседува морално-политички квалитети и организациони способности;

— да не е осудуван и против него да не се води истрага за кривично дело.

Молбите со потребните документи се доставуваат до конкурсната комисија.

Некомпетираните документи не се земаат во разгледување.

Конкурсот е отворен 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето.

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје
ООЗТ Институт за лозарство и винарство — Скопје

распишува КОНКУРС

за преизбор и избор на следните работни места:

— еден наставник во звањето вонреден или редовен професор по предметот општо лозарство;

— преизбор на два асистента за наука во Одделението за лозарство;

— преизбор на два асистента за наука во Одделението за винарство.

Кандидатот треба да ги исполнува условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ, Законот за организирање на научните дејности на СРМ и согласно донесениот Правилник за утврдување на критериуми за пополнување на наставните, научните и стручните звања во РО Земјоделски факултет — Скопје.

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт за лозарство и винарство — Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетни документи нема да се земаат предвид при разгледувањето.

СООПШТЕНИЕ

Врз основа на член 95, а во врска со член 90 став 1 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78 и 46/82), Собранијата на општините Чаир, Гази Баба и Кисела Вода — Скопје

ОБЈАВУВААТ

ДЕКА КЕ ВРШАТ ИЗБОР — ПОВТОРЕН ИЗБОР
НА ДВАЈЦА СУДИИ НА ОПШТИНСКИОТ СУД
СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Заинтересираните кандидати, покрај општите услови, треба да ги исполнуваат и следните услови: да се државјани на СФРЈ, дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење, со положен правосуден испит и морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

Пријавите со потребните документи кандидатите треба да ги доставуваат до Собранието на општината Чаир — Скопје — Комисија за прашања на изборите и именувањата во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето на соопштението.

СООПШТЕНИЕ

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79 и 46/82), собранијата на општините Центар и Карпош објавуваат дека ќе извршат избор на двајца судии на Општинскиот суд Скопје I — Скопје.

Кандидатите за избор на судии треба да ги исполнуваат следните услови:

— да се државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

— да се дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење;

— да имаат положено правосуден испит; и

— да имаат морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

Заинтересираните кандидати, пријавите со потребните документи, треба да ги достават до Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на општината Центар во рок од 15 дена од денот на објавувањето на ова соопштение.

СОДРЖИНА

73.	Закон за задолжително здружување на дел од средствата на општествената репродукција за учество во финансирањето на изградбата на електроенергетски објекти	105
74.	Закон за намалување на пресметаната амортизација на основните средства на организациите на здружениот труд и на другите корисници на општествените средства	106
75.	Закон за обезбедување средства за поттикнување на извозот	107
76.	Одлука за давање согласност на Одлуката за определување на висината на надоместоците за употреба на јавните патишта што се плаќаат за моторни и приклучни возила	108
77.	Одлука за потврдување на Годишната програма за изградба, одржување и реконструкција на магистралната и регионалната патна мрежа во СР Македонија за 1983 година	108

СЕ НАОГА ВО ПЕЧАТ НОВА ЗБИРКА

ЗАКОН
ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

— со објаснувања и судска практика и со образци —
(со најновите измени на Законот)

Ова ново издание на збирката ќе содржи: Закон за работните односи со најновите измени на Законот, објаснувања кон членовите на Законот, образци и примери на одлуки, решенија и други акти од областа на работните односи, пример на Самоуправна спогодба (правилник) за работните односи на работниците во основните организации на здружениот труд и работните заедници, одредби за работните односи од Законот за здружениот труд (глава IV и V).

Кон ова издание се дадени нови и дополнителни објаснувања и упатства и примена на Законот за работните односи. Проширени се објаснувањата кон одделните членови и се поткрепени со ставовите на Уставниот суд на Македонија и на судовите на здружениот труд, се укажува и на другите ставови за одделни прашања. На тој начин несомнено се проширува значењето на објаснувањата и упатствата за примена на Законот и новите измени.

Содржината на збирката е дополнета со Законот за приправниците на кој се дадени објаснувања, примери на одлуки и решенија во врска со приемот на приправници на работа и Упатството за пропишување на образецот на договорот за извршување на повремен или привремен работи (договор за дело) и образец на договорот за работа, како прописи односно акти кои имаат непосредно врска со остварувањето на Законот за работните односи.

Збирката корисно ќе им послужи на работниците што работат во стручните служби во организациите на здружениот труд, во самоуправните организации и заедници, а кои треба да им пружат помош на работниците во одлучувањето и уредувањето на прашањата за работните односи.

Збирката ја приготвил Новак Марковски, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за законодавство и организација, а рецензија и предговор д-р Владимир Митков, професор на Правниот факултет во Скопје. Цена 300,00 динари

Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ — 91000 Скопје, а плати се вршат на жиро сметка 40100-603-12498.

78. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Универзитетскиот центар за општествени науки во Скопје — 108
79. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во органите на управување во организациите на здружениот труд за заштита на националните паркови — — — — — 109
80. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Економскиот факултет во Прилеп — — — — — 109
81. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на РО Факултет за правни и политички науки — Скопје — — — — — 110

82. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Работната организација Шумарски факултет во Скопје — — — — — 110
83. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Собирот на работните луѓе на Факултетот за драмска уметност во Скопје — — — — — 110
84. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на индивидуален работоводен орган на ООЗТ Клиника за гинекологија и акушерство при Медицинскиот факултет во Скопје — — — — — 111
85. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Конкурсна комисија за изготвување предлог за избор на директор на ООЗТ Институт за заштита на растенијата — Скопје — — — — — 111
86. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Конкурсна комисија за изготвување предлог за избор на индивидуален работоводен орган на ООЗТ Клиника за гастроентерохепатологија при Медицинскиот факултет во Скопје — — — — — 111
87. Одлука за давање согласност за именување генерален директор на Работната организација ПТТ сообраќај „Скопје“ — Скопје — — — — — 111
88. Решение за распишување на дополнителни избори за избор на делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ од собранијата на општината „Центар“ — Скопје и општината Прилеп — — — — — 112
89. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за определување на количините на моторен бензин и дизел гориво за патничките возила, тракторите и машините врз основа на бонови — — — — — 112
90. Одлука за изменување на намената на средствата за посебни намени утврдени со Републичкиот буџет за 1983 година — — — — — 112
91. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 168/82 од 22 декември 1982 година — — — — — 113
92. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 210/81 од 10 февруари 1983 година — — — — — 113
93. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 213/82 од 29 декември 1982 година — — — — — 114
- ✓ Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за даноците на граѓаните — — — — — 115

Општи акти на самоуправните интересни заедници

- СКОПЈЕ
100. Одлука за определување на висината на надоместоците за употреба на јавните патништа што се плаќаат за моторни и приклучни возила — — — — — 115
- ДЕВАР
101. Одлука за утврдување стапки на придонеси за 1983 година — — — — — 116
- ДЕЛЧЕВО
102. Одлука за висината на пресметковната стапка на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита — Делчево за 1983 година — — — — — 116